



Д-р ЗОРАНЧО МАЛИНОВ

Научен советник / Редовен професор

Основни биографски податоци и работно искуство:

Роден 23.10.1964 година во Штип.

Во Институтот за фолклор е вработен од август 1995 година.

Во периодот 2006-2012 на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, УКИМ, хонорарно е ангажиран како наставник (насловен доцент и насловен вонреден професор) по група етнолошки предмети.

Од 2007 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е ангажиран како хонорарен наставник по група етнолошки предмети, и тоа на студиската програма по етнокорееологија на Музичката академија (2007-), како и на студиските програми по историја и археологија на Факултетот за образовни науки (2011-).

Од 16-ти февруари 2011 година ја извршува функцијата Директор на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“.

Образование:

Дипломиран етнолог – Природно-математички факултет / етнологија, УКИМ – Скопје (1988).

Магистер на етнолошки науки – Филозофски факултет / етнологија, Универзитет во Белград, Србија (1999).

Доктор на етнолошки науки - Природно-математички факултет / етнологија, УКИМ – Скопје (2005).

Области на истражувања:

етнологија, народен календар, празници, обреди, обичаи, верувања, култови, народна религија, обреден фолклор, традиционална култура, културни ареали, етнографски групи, акултурација

Научно-истражувачки проекти:

Прозен фолклор од крајот на 60-тите до крајот на 80-тите години од нашиот век (Институт за фолклор „Марко Цепенков“, финансиран од Министерство за наука на РМ, 1996-98, истражувач).

Структурата и симболите во обичаите, обредите, архитектурата и текстилот (ИФМЦ, МНРМ, 1998-2000, истражувач).

Современата состојба на фолклорот во Охридско-струшкиот регион (ИФМЦ, МНРМ, 1997-2002).

Пирајхме - археолошки, историски и етнолошки истражувања на обредната култура на Тракијците, Дарданците и Пеонците (Народен музеј во Куманово, Министерството за култура на РМ, 2001-03, истражувач).

Вербална и невербална комуникација во сферата на социјалната и духовната култура - обичаите, обредите и верувањата (Министерството за образование и наука на РМ, 2001-03, истражувач).

Традиција во секојдневие (ИФМЦ, МОН, 2004-06, истражувач).

Миграции на работна сила на Балканот (Меѓународен научно-истражувачки проект на Институтот за национална историја – Скопје и Институтот за етнологија при БАН, Софија, финансиран од МОН на Р. Македонија и МОН на Р. Бугарија, 2008-09, истражувач).

Помеѓу традицијата и современоста: етнолошко-фолклористичко истражување на народната култура (ИФМЦ, МОН, 2009- , истражувач).

Фолклорно наследство: истражување и дигитализација (ИФМЦ, МОН, 2009- , истражувач).

Промените во календарската обредност по општествено-политичките настани од '90-ите години на XX век (ИФМЦ, МОН, 2010- , раководител).

Улогата на жената во обредите (ИФМЦ, МОН, 2010- , истражувач).

Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти (Меѓународен научно-истражувачки проект финансиран од МАНУ и БАН, 2014-16, истражувач).

Библиографија:

Монографски трудови:

Посмртните обичаи во Брегалничката област, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија, кн. 36, Скопје, 2001, 180 стр.

Традицискиот народен календар на Шопско-брегалничката етнографска целина, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија, кн. 68, Скопје, 2006, 354 стр.

Етнолошка монографија на Зрново (Драмско), Егејска Македонија, „Камелеон“, Скопје, 2009, 152 стр.

Статии:

Обичајната традиција одразена во македонското прозно народно творештво, „Македонски фолклор“, бр. 55, Скопје, 2000, стр. 139-154.

Раскопување на мртовецот и повторен погреб, „Македонски фолклор“, бр. 56-57, Скопје, 2001, стр. 115-132.

Традиционалниот однос кон староста и старите лица изразен преку обичаите, Зборник на трудови од симпозиумот: Староста и стареењето во Република Македонија (декември 1999), Завод за социјални дејности, Скопје, 2001, стр. 313-325.

Некои промени во велигденскиот обреден комплекс (Воскресение Христово) на примерот на Штип и некои околни места, „Македонски фолклор“, бр. 58-59, Скопје, 2001, 193-206.

The Soul's days („Zadushnitsi“) in the religious system among the orthodox balkan slav peoples. In: - Ethnoses and cultures on the Balkans, International Conference, Bulgaria, Trojan, 23-26.08.2000, vol. 1, Sofia, 2000, p. 216-228.

Задушниците во религискиот систем на православните балкански словенски народи, „Македонски фолклор“, бр. 60, Скопје, 2002, стр. 107-117.

Магиската компонента кај некои видови на ексхумации, „Етнолог“, бр. 10, Скопје, 2004, стр. 51-66.

Симболиката во погребниот обред кај Македонците, „Спектар“, бр. 39-40, Скопје, 2002, стр. 279-296.

Заемното учество во некои обреди на Македонците и Турците во с. Суво Грло, Штипско, „Македонски фолклор“ бр. 68, Скопје, 2009, стр. 87-94.

Јужната и западната граница на Шопите во Република Македонија, International Conference, Bulgaria, Stakevci, 29-30.08.2001, vol. 1, Sofia, 2001, p. 21-39.

Некрстени денови, Македонски фолклор, бр. 61, Скопје, 2002, стр. 71-95.

Народниот обреден календар во Штипско (Прв дел), „Спектар“, бр. 43-44, Скопје, 2004, 203-217.

Народниот обреден календар во Штипско (Втор дел), „Спектар“, бр. 45-46, Скопје, 2005, 221-234.

Новогодишниот обреден комплекс во Охридско-струшкиот регион. Во: Фолклорот во Охридско-струшкиот регион, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија кн. 63, Скопје, 2006, стр. 205-224.

Новогодишните празнувања денес - континуитет и промени, „Македонски фолклор“, бр. 63, Скопје, 2006, стр. 249-262.

Празникот Тодорица (Тодоровден) во Шопско-брегалничката етнографска целина, „Етнолог“ бр. 11, Скопје, 2005, стр. 109-120.

Макавеи, „Спектар“, бр. 48, Скопје, 2006, стр. 145-156.

Света Недеља (Мирянина црква) - ново светилище в района на Шип. Во: “Завръщане” на религиозноста (съставител: Маргарита Карамихова), „Academica Balcanica“, 3, Sofia, 2007, p-p. 41-49.

Влашкото влијание кај некои обичаи на Македонците од Источна Македонија, „Македонски фолклор“, бр. 64, Скопје, 2007, стр. 205-214.

Современата состојба на календарскиот обреден комплекс во брегалничките предели - континуитет и промени. Во: Транзициите во историјата и културата (Прилози од Меѓународната научна конференција одржана во Скопје на 30-31 октомври 2006 година), Институт за национална историја, Скопје, 2008, стр. 327-337.

The Macedonian Shops (Shopi): Borders, Identity and, Perspectives. In: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration (Edited by Elena Marushyakova), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2008, p. 424-436.

Македонските шопи - граници, идентичност и перспективи. Во: Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция, Сборник с доклади от меѓународна конференция 7-9 јуни 2007, Софија, (съставител: Мирелла Дечева), Academica Balcanica, 4, Sofia, 2008, p-p. 557-570.

Македонські шопи - кордони, ідентичність и перспективи. Во: Народна творчість та етнографія - Македонска фольклористика, (головний редактор: Ганна Скрипник),

Национална Академија Наук Украина, Институт мистецтвознанаства, фольклористики та етнологији им М. Т. Рильскогo, Кијв, 2009, с. 17-21.

Обичаите од новогодишниот обреден комплекс во современата урбана средина, „Спектар“, бр. 50, Скопје, 2007, стр. 197-209.

Шопската миграциска струја во Брегалничко. Во: Историја, историографија и настава по историја (Прилози од Меѓународната конференција „Историја, историографија и настава по историја“, одржана на 21-23 ноември 2007 година во Скопје, Сојуз на историчарите на Македонија, Скопје, 2007, с. 303-315.

Култот на волкот во Кратовско - празници, верувања, обреди, усно народно творештво, „Музејски гласник“, бр. 4, Музеј на град Кратово, Кратово, 2008, стр. 191-210.

Популаризацијата на македонската традиционална култура во Република Македонија и во светот. Во: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура (Прилози од Меѓународната конференција: „Социјални и духовни аспекти на материјалната култура“, во организација на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Скопје, одржана на 20-22 септември 2008 г. во Охрид), Скопје/Скопје, 2009, с. 491-497.

Грчкото влијание на обредниот календар на с. Зрново, Драмско (Егејска Македонија), во периодот меѓу двете светски војни, „Македонски фолклор“, бр. 66, Скопје, 2008, 231-250.

Идентитетот на македонските Шопи. Во: Македонскиот идентитет низ историјата (Материјали од меѓународниот научен собир по повод 60 години од оновањето на Институтот за национална историја, Скопје, 10-12 октомври 2008), стр. 439-449.

Етнографската група Мрваци, „Етнолог“, бр. 12-13, Скопје, 2009, стр. 40-53.

Ареалот на Шопите во Република Македонија, „Музејски гласник“, бр. 5, Музеј на град Кратово, Кратово, 2009, стр. 85-107.

Етничките процеси во североисточниот дел на македонскиот етнографски простор - прв дел (Краток преглед на етногенетските процеси од нелицот до падот на Самоиловото Царство), Годишен зборник на Институтот за историја и археологија, Универзитет Гоце Делчев - Штип, бр. 1, Штип, 2010, стр. 27-37.

Етничките процеси во североисточниот дел на македонскиот етнографски простор (XI-XХ век), „Музејски гласник“, бр. 6, Музеј на град Кратово, Кратово, 2011, стр. 121-140

Компаративно проучување на акултурацијата на мигрантите од Шоплукот (на примери од Источна Македонија и Североисточна Бугарија). Во: Балканската миграционна култура: исторически и сџвремени примери од Бугарија и Македонија. Съставител: Петко Христов, БАН, ЕИМ, Софија, 2010, стр. 111-132.

Comparative study of the acculturation of the migrants from the Shopluk (on exemplars from Eastern Macedonia and North-eastern Bulgaria). In: Balkan migration culture: historical and contemporary cases from Bulgaria and Macedonia. Edited by: Petko Hristov, BAS, EIM, Sofia, 2010, p-p. 133-154.

Обичајот „четерсе“ во Штип и обиди за негова поширока популаризација, „Етнолог“, бр. 14, Скопје, 2012, стр. 42-49.

Васуљица - мечкина повојница (Култот на мечката во Кумановско во контекст на балкано-словенските релации), „Етнолог“, бр. 15, Скопје, 2013, стр. 103-118.

Фолклорни и етнографски материјали публикувани од штипјани кон крајот на XIX век, Годишен зборник на Институтот за историја и археологија, Универзитет Гоце Делчев - Штип, бр. 2, Штип, 2011, стр. 85-95.

Македонци во Тузлукот (Идентификацијата на преселниците од Македонија во Североисточна Бугарија). Во: Миграции на Балканот - билатерални истражувања

(редактор: д-р Билјана Ристовска-Јосифовска), Институт за национална историја, Скопје, 2011, стр. 135-161.

Научниот придонес на Ѓорче Петров во македонската етнографија. Во: Зборник на трудови Ѓорче Петров - живот и дело (Материјали од научната трибина одржана на 1.4.2011 година во Скопје по повод 90 години од смртта и 146 години од раѓањето на револуционерот Ѓорче Петров и 95 години од формирањето на населбата Ѓорче Петров), Општина Ѓорче Петров и Институт за национална историја, Скопје, 2011, стр. 211-217.

The identity of the migrants from Shopluk in the new environments of the other parts of Bulgaria, Serbia and Macedonia. In: Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (Editor: Petko Hristov), Sofia, 2012, p-p. 180-191.

Календарската обредност во македонско-бугарското пограничје - компаративни истражувања, „Славишки зборник“, бр. 2, Крива Паланка, 2013, стр. 126-147.

The role of the Institute of Folklore „Marko Cepenkov“ - Skopje in the safeguard and presentation on the Macedonian intangible cultural heritage. In: 2nd International Conference on Cultural Heritage, Media and Tourism. Conference Proceedings, Ohrid, Macedonia, 18-19.01.2014, Skopje, 2015, pp. 171-177.

Криворечките додолари, „Музејски гласник“, бр. 7, Музеј на град Кратово, Кратово, 2014, стр. 23-33.

Д-р Александра Попвасилева - живот посветен на фолклористичката наука, „Македонски фолклор“, бр. 69, Скопје, 2014, стр. 5-12.

Штипската пастрмалија(да) - храна, забава, бизнис, „Етнолог“, бр. 16, Скопје, 2014, стр. 24-34.

Обредниот календар на Штипско Ново Село. Во: Зборник на трудови: Прв научен собир „Улогата на Штипско Ново Село во македонската историја“, Штипско научно здружение, Штип, 2014, стр. 57-75.

Comparative research of the calendar rites on both sides of the Macedonian-Bulgarian border. In: Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe, (Editors: Petko Hristov and others), IEFSEM, BAS, Sofia, 2015, pp. 552-560.

Глушчов празник / Глувчев ден (Празник на глувците) – култот кон глувците кај јужнословенските народи. Во: Балканската култура низ призмата на фолклористичко-етнолошките истражувања (Прилози од Меѓународниот симпозиум одржан на 19-20 декември 2014 година во Скопје), Скопје, 2015, стр. 223-234.

Летник и Невруз - предисламските елементи поврзани со доаѓањето на пролетта во обредниот календар на Македонците со исламска религија. Во: Македонците со исламска религија во историски и современ контекст, Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи, Скопје, 2016, стр. 143-157.

Кумановскиот крај во контекст на етно-регионалната класификација на македонскиот етнографски простор, „Македонски фолклор“, бр. 70, Скопје, 2015, стр. 23-40.

Гатањата во календарскиот обреден циклус во Кратовско и соседните предели, „Музејски гласник“, бр. 8, Музеј на град Кратово, Кратово, 2015, стр. 46-61.

Обредните комплекси во народниот календар на Македонците, „Етнолог“, бр. 17, Скопје, 2015, стр. 7-25.

Штип, „чет’рсе“ и УНЕСКО - како да се искористи впишувањето на штипскиот обичај на светската репрезентативна листа на нематеријално културно наследство. Во: Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - филологија, култура и образование, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Штип, 2016, стр. 515-523.

Традиционалната култура на територијата на општината Ѓорче Петров. Во: Сто години населба Ѓорче Петров (Научна трибина одржана на 15.09.2016 година), Општина Ѓорче Петров, Скопје, 2016, стр. 77-90.

Обредниот календар на Македонците низ призмата на теоријата на обновувањето на времето на Мирча Елијаде, Македонски фолклор, бр. 71, Скопје, 2016, стр. 55-71.

Пчињските лазарки (лазарице) - културен мост помеѓу Македонија и Србија. Во: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија (Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти и 31-ви октомври 2015 година во Битола), Конзулат на Р. Србија во Р. Македонија – Битола, Битола, 2016, стр. 239-250.

Државните празници во Македонија и во Бугарија. Во: Проекции на културните традиции: Бугарија - Македонија, Институт за етнологија и фолклористика с етнографски музеј - Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Софија, 2017, стр. 7-26.

Државните празнични календари во Македонија и Србија за време на Југословенската Федерација и по нејзиниот распад. Во: Традиција и современост во Македонија и Србија (Зборник на трудови - Прилози од Меѓународната научна конференција, Скопје, 25.11.2016), Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 2017, стр. 5-22.

Contribution of the Institute of Folklore from Skopje in the research, the archiving, the valorization and the protection of the intangible cultural heritage in the Republic of Macedonia. In: 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Genel Konular, Somut olmayan kültürel mirasin korunması çalışmaları, Ankara, 2017, s. 191-196.

The male ritual procession “bamburci” from Ratevo between the tradition and the modernity (Ратевските бамбурци помеѓу традицијата и современоста). In: 5th International Conference “Ohrid-Vodici 2017” – “Runaway world, liquid modernity and reshaping of cultural identities, heritage, economy, tourism and media”. Conference Proceedings, Ohrid, Macedonia, 17-19 January 2017. Editor: Rubin Zemon, Skopje, 2018, p-p. 167-172.

Придонесот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во развојот на македонската етнологија, „Етнолог“, бр. 18, Скопје, 2017, стр. 20-39.

The influence of the Serbian ethnological scientific thought on the development of the Macedonian ethnology, Гласник Етнографског института САНУ, бр. 66 (1), Београд, 2018, стр. 101-116.

Останати активности:

Учествувал на 40-ина научни собири во земјава и странство.

Има изработено десетина елаборати за валоризација и ревалоризација на културни (фолклорни) добра за потребите на Управата за заштита на културното наследство и Министерството за култура на РМ (Ѓурѓовден кај Македонците; Чет’рсе во Штип; Еортија во Струга; карневал на Прочка во Љубанци, Скопско; џамалари во Орашац, Кумановско; мартинки и др.).

Бил член на организациони одбори и жири-комисии на неколку културни манифестации во земјава.

Член е на Македонското етнолошко друштво, струковата организација на етнологите во земјава, а од март 2009 година ја извршува и функцијата Претседател на МЕД.

Награди и признанија:

Награда/Признание од Општина Штип за особен придонес и постигнувања во афирмацијата на Општината (2011 год.).